

# А-Интегрирана еколошка дозвола

---

**Име на компанијата**  
Друштво за сточарство,  
производство, трговија  
ЖИВИНАРСКА ФАРМА Екофарм  
Шишево ДООЕЛ с.Шишево Скопје  
**Адреса**  
Ул.4 бр.62 Шишево  
1000 Скопје

---

Број на дозвола  
{Бр}

# Содржина

<b>А-ИЕД .....</b>	<b>i</b>
Содржина .....	ii
Вовед .....	vii
Дозвола .....	1
1 Инсталација за која се издава дозволата .....	2
2 Работа на инсталацијата .....	4
2.1 Техники на управување и контрола .....	4
2.2 Суровини (вклучувајќи и вода) .....	5
2.3 Техники на работа .....	6
2.4 Заштита на подземните води .....	7
2.5 Ракување и складирање на отпадот .....	8
2.6 Преработка и одлагање на отпад .....	10
2.7 Енергетска ефикасност .....	12
2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија .....	12
2.9 Бучава и вибрации .....	13
2.10 Мониторинг .....	14
2.11 Престанок на работа .....	15
2.12 Инсталации со повеќе оператори .....	16
3 Документација .....	17
4 Редовни извештаи .....	19
5 Известувања .....	19
6 Емисии .....	21
6.1 Емисии во воздух .....	21
6.2 Емисии во почва .....	23
6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) .....	24
6.4 Емисии во канализација .....	25
6.5 Емисии на топлина .....	27
6.6 Емисии на бучава и вибрации .....	27
7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
8 Услови надвор од локацијата .....	28
9 Програма за подобрување .....	30
10 Договор за промени во пишана форма .....	31
Додаток 1 .....	32
Додаток 2 .....	33

Речник на користени поими

<b>Аеросол</b>	Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.
<b>Атмосферска вода</b>	Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не се одвиваат процесите.
<b>Барање</b>	Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа дозвола
<b>БПК</b>	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
<b>ГВЕ</b>	Гранични вредности на емисија
<b>ГИЖС</b>	Годишен извештај за животна средина
<b>Годишно</b>	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
<b>Градежен отпад и отпад од рушење</b>	Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење: глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е договорено на друг начин.
<b>Гранични вредности на емисија</b>	Масата, изразена во смисла на одредени специфични параметри, концентрацијата и/или нивото на испуштање, кои не смеат да бидат надминати во текот на еден или повеќе временски периоди.
<b>Граница за масен проток</b>	Гранична вредност на емисија која е изразена како максимална маса на една супстанција што може да биде емитирана во единица време.
<b>dB(A)</b>	Децибели
<b>Ден</b>	Секој период од 24 часа
<b>Денски</b>	Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се одразат на дефиницијата за “ноќно време”).
<b>Дневно</b>	За време на сите денови од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат ; со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
<b>Договор</b>	Писмен договор
<b>Документација</b>	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во писмена или електронска форма кој се бара со оваа дозвола.
<b>Двегодишно/ биенално</b>	Еднаш на секои две години
<b>Еколошка штета</b>	Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 од Законот за животна средина

<b>Зелен отпад</b>	Отпадно дрво (не вклучувајќи импрегнирано дрво), растителни материјали како што е откос од трева и друга вегетација.
<b>I.S.EN Инцидент</b>	Интернационален стандард ЕН (i) итен случај; (ii) секоја емисија што не е во согласност со условите од оваа дозвола; (iii) секое надминување на дневниот капацитет на опремата за ракување со отпад; (iv) секое ниво, дадено во оваа дозвола, а е достигнато или надминато, и (v) секоја индикација дека загадување на животната средина се случило или може да се случи.
<b>Индустриски не опасен отпад</b>	Согласно дефиницијата за “индустриски не опасен отпад“ од член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски не-опасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад;
<b>Инсталација</b>	Согласно дефиницијата за “инсталација“ од член 5 од Законот за животна средина : - во однос на интегрираните еколошки дозволи, е неподвижна техничка единица каде што се вршат една или повеќе пропишани активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз емисиите и врз загадувањето; - во однос на спречувањето и контролата на хавариите со учество на опасни супстанции, инсталација е техничка единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите, цевководите, машините, алатките, приватните железнички споредни колосеци, станиците за истовар кои ја опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните градби, потребни за работа на инсталацијата.
<b>ИСКЗ</b>	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето
<b>ИСО</b>	Интернационална организација за стандарди
<b>К</b>	Келвин (единица мерка за температура).
<b>Капацитет/ опрема за задржување</b>	Опрема наменета за задржување на евентуално истечен материјал, собирници.
<b>kPa</b>	Кило Паскали.

<b>Квартално</b>	Цел или дел од период од три последователни месеци, почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.
<b>Leq</b>	Еквивалентно континуирано ниво на звук
<b>Локација чувствителни на бучава (ЛЧБ)</b>	Секоја резидентна куќа, хотел или hostel, болници, училишта, верски објекти, или било други места и објекти за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои предизвикуваат непријатност.
<b>МДКе</b>	Максимална дозволена концентрација на загадувачки материји во гасовите кои се емитираат.
<b>Месечно</b>	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во месечни интервали.
<b>Надлежен орган</b>	Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи
<b>НДТ</b>	Најдобри достапни техники
<b>Неделно</b>	За време на сите недели од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно мерење во било која недела.
<b>Нокно време</b>	Од 22.00 до 08.00 часот
<b>Одржува</b>	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да извршува функцијата.
<b>Оператор</b>	Согласно дефиницијата за “Оператор” од член 5 од Законот за животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши професионална активност, или врши активности преку инсталацијата и/или ја контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активноста или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активноста.
<b>Полугодишно</b>	Целиот или дел од периодите од 6 последователни месеци
<b>Постројка</b>	Секое место или простор употребен за преработување или пак третман на отпадот.
<b>Праг за масен проток</b>	Количина на масен проток, над која се применува ограничување со МДК.
<b>ПРЕО</b>	Проценка на ризикот од еколошка одговорност
<b>Прилог</b>	Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози поднесени како дел од оваа дозвола

<b>Примерок</b>	Доколку контекстот на оваа дозвола не кажува нешто спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски инструменти.
<b>ПСОВ</b>	Пречистителна станица за отпадни води
<b>ПУЖС</b>	Програма за управување со животната средина
<b>ПУРЗ</b>	План за управување со ризикот по затворање
<b>Работни часови</b>	Часови/време во кое инсталацијата има дозвола/е овластена да работи.
<b>РИПЗМ</b>	Регистер на испуштање и пренос на загадувачки материји.
<b>РК</b>	Растворен кислород
<b>СЧ</b>	Суспендирани честички
<b>Санитарен/ комунален ефлуент</b>	Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината во инсталацијата.
<b>Слика</b>	Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин договорено.
<b>Соодветно осветлување (светло)</b>	20 лукса, мерено на ниво на почва
<b>Стандардна Метода</b>	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. I.S. EN, ISO, CEN, BS или еквивалентно).
<b>СУЖС</b>	Систем за управување со животната средина
<b>Тешки метали</b>	Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во периодниот систем на елементи - со специфична густина поголема од $4.0 \text{ g/cm}^3$ .
<b>Течен отпад</b>	Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од 2% сува материја.
<b>X1 софтверски пакет</b>	Софтвер кој се користи за внесување на податоци, нивно пресметување и претставување на влијанието како и информации за трошоците.
<b>ХПК</b>	Хемиска потрошувачка на кислород
<b>ЦЕН (CEN)</b>	Comité Européen De Normalisation – European Committee for Standardisation.

## Вовед

### *Овие воведни белешки не се дел од дозволата*

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и 89/22) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за “Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови”, до одобреното ниво во Дозволата.

### Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема		

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање
Нема		

Инсталацијата “Екофарм Шишево” е живинарска фарма, лоцирана во Југозападниот дел на Скопската котлина, во која се врши одгледување на живина (еднодневни пилиња и несилки) и производство на јајца.

При изборот на локацијата каде е поставена фармата, земени се во предвид сите аспекти за нејзино безбедно функционирање и во најголема мерка намалување на сите влијанија врз околината:

- да е надвор од населено место,
- да не е на удар на поплави,
- Локацијата да одговара на објектите кои се изградени на неа,
- Достапноста на вода и електрична енергија,
- Добри пристапни патни можности.

Живинарската фарма е лоцирана на територијата на Општина Сарај, во атарот на населеното место Шишево, месноста викана Чифлик, на одалеченост од околу 15 км југозападно од Градот Скопје, во планински предел, на 245 м.н.в. Пристап до локацијата е обезбеден преку регионалниот асфалтиран пат Скопје-Матка, потоа преку локалниот асфалтиран пат Глумово-Шишево и локалниот асфалтиран пат кој поминува преку селото Шишево до инсталацијата.

Во поширокото опкружување на инсталацијата, во правец север-североисток се наоѓа селото Шишево како најблиско населено место. Растојанието на инсталацијата од селото Шишево, е во таква големина, што работата на инсталацијата нема никакво влијание врз самото село. Парцелата на која се наоѓа инсталацијата, се граничи со необработливо земјиште, воглавно нискостеблести шуми. Растојанието помеѓу фармата Екофарм Шишево и првото населено место (село Шишево) изнесува 750м воздушна линија, при што разликата во надморска висина меѓу истите е 150м. Во правец исток, запад и југ инсталацијата граничи со нископланински предел кој претставува необработливо земјиште и истиот е природна нискостеблеста шума. На инсталацијата се изградени низа на објекти, помошни објекти и инфраструктура, со кои се овозможува основната дејност на инсталацијата, одгледување на еднодневни пилиња, јарки-несилки и производство на конзумни јајца. Живинарската фарма се наоѓа на следниве катастарски парцели: КП 2779, приложена на имотен лист бр.860/1, КП 2780 приложена на имотен лист бр.860/2, КП 2781 приложена на имотен лист бр.860/3, КП 2787 приложена на имотен лист 1050 и КП 2800 приложена на имотен лист 1026 од КО Шишево општина Сарај. Вкупна површина од 12 912 m<sup>2</sup>, од производните објекти на фармата се наоѓаат 4 живинарници (хала) за одгледување на кокошки несилки, и еден објект односно една хала за одгледување на еднодневни пилиња до нивна 16 недела. Во овој простор се наоѓаат и силосите во кои е сместена храната, сортирница за јајца, магацински простор за јајцата и магацински простор за амбалажа, и административната зграда. Во живинарниците јарките се чуваат во батери со шест висини. Во едниот живинарник се поставени четири реда на кафези односно под ист покрив се наоѓаат два живинарника, додека другите два живинарници се засебни за себе, и во нив се поставени по два реда кафези. Капацитетот на секој живинарник изнесува 12 000-13 500 јарки во 4 турнуса, или вкупно во сите четири живинарници од 48 000 – 54 000 јарки.

Во склоп на постојната инсталација се наоѓаат повеќе објекти, диференцирани според нивната намена и тоа:

- Живинарници
- Административна зграда
- Магацин за складирање на храна
- Сортирница – простор за сортирање и пакување на конзумни јајца
- Силоси во кои се сместени суровините



- Шахта за водоводна инсталација

Технологијата на одгледување на кокошките во фармата за интензивно живинарство е така концептирана што претставува заокружена производна целина во која што можат да се диференцираат три основни процеси:

- Одгледување на пилиња за производство на јарки;
- Одгледување на кокошки несилки за производство на конзумни јајца;
- Сортирање и пакување на конзумни јајца.

Избраното технолошко решение за одгледување на кокошки несилки, кое е применето на живинарската фарма “Екофарм Шишево” е таканаречено “Кафезен систем” на одгледување по принципот “сите внатре-сите надвор” во хали на фармата. Технолошката постапка за одгледување на кокошки несилки, опфаќа повеќе технолошки фази и тоа:

- Вселување на живината во објектите за одгледување,
- Хранење и поење на живината,
- Заштита на јатото,
- Технолошко решение за сортирање, пакување и складирање на јајцата,
- Изгубрување,
- Постапка со умрената живина,
- Празнење на објектите, иселување на живината,
- Припрема на објектите за ново вселување на живината.

Хранењето и поењето на живината се врши автоматски преку инсталираниот систем за дотур на храна и поење, при што се зема во предвид возраста на живината. Заштитата на јатото, се врши преку вакцинирање, редовно, според утврдена шема, или повремено според потребите, од страна на стручно лице. Изгубрувањето се врши во определени временски интервали со помош на автоматизирана лента под кафезите за механичко изгубрување. Отпадот кој се создава во објектите за одгледување на несилки и пилиња, по слободен пат паѓа на транспортната лента и се собира на крајот од халите, и се товари преку подвижни ленти во камиони или трактори од страна на самостојни земјоделци.

## Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација, контактирајте го Надлежниот орган на адреса **Плоштад на Пресвета Богородица бр.3 1000 Скопје, Република Северна Македонија.**

## Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да му овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

## Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

## Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

## Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

## Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3-1868/2021	13.12.2022	Доставено барање од страна на операторот
Известување до институциите за барањето УП1-11/3-1868/2021	23.12.2022	Доставен е примерок од барањето бр. УП1-11/3-1868/2021 до Општина Сарај
Известување до институциите за барањето УП1-11/3-1868/2021	23.12.2022	Доставен е примерок од барањето бр. УП1-11/3-1868/2021 до ДИЖС
Известување до институциите за барањето УП1-11/3-1868/2021	23.12.2022	Доставен е примерок од барањето бр. УП1-11/3-1868/2021 до Мин. за здравство
Известување до институциите за барањето УП1-11/3-1868/2021	23.12.2022	Доставен е примерок од барањето бр. УП1-11/3-1868/2021 до Мин. за земјоделие шумарство и водостопанство
Објава на барањето А-Интегрирана еколошка дозвола УП1-11/3-1868/2021	20.01.2022	Објавено е барањето во дневен печат и на web страницата на МЖСПП
Мислење по однос на барањето УП1-11/3-1868/2021 од Министерство, шумарство и водостопанство	20.01.2022	Министерство, шумарство и водостопанство се произнесе дека нема забелешки
Мислење по однос на барањето УП1-11/3-1868/2021 од општина Сарај	27.01.2022	Општина Сарај позитивно се произнесе
Направен е увид во инсталацијата	25.03.2022	Констатирана е фактичката состојба
Известивање со барање за дополнување по однос на барањето УП1-11/3-1868/2021	30.03.2022	Побарано е дополнување на потребни податоци
Дополнување по однос на барањето УП1-11/3-1868/2021	26.04.2022	Побараните податоци беа доставени

Нацрт А-ИЕД УП1-11/3-1868/2021	09.05.2022	Изготвен е Нацрт А-ИЕД
Објава на Нацрт А-ИЕД	14.05.2022	Објавено на web и дневен печат
А-ИЕД УП1-11/3-1868/2021		
Објава на А-ИЕД УП1-11/3-1868/2021		
Лице кое ја води постапката:	Ирена Николоска	Потпис:
Раководител на одделение за ИСКЗ	Besa Tateshi	Потпис:
Раководителна сектор за ИЗУР	Nazim Aliti	Потпис:

## Дозвола

Број на дозвола

{Бр.}

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник Бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и 89/22 ), го овластува

Операторот : **Друштво за сточарство, производство, трговија ЖИВИНАРСКА ФАРМА Екофарм Шишево ДООЕЛ с.Шишево Скопје**

со регистрирано седиште на

Адреса: ул. 4 бр.62 Шишево

Поштенски број Град : **1 000 Скопје**

Држава : Република Северна Македонија

Број на регистрација на компанијата **6413102**

да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата : Друштво за сточарство, производство, трговија ЖИВИНАРСКА ФАРМА Екофарм Шишево ДООЕЛ с.Шишево Скопје

Адреса ул. 4 бр.62 Шишево

Поштенски број Град : 1 000 Скопје

во рамките на дозволата и условите во неа.

Управа за животна средина/Drejtoria për mjedis jetësor

Директор / Drejtor

**Hisen Xhemali**

## Услови


### 1 Инсталација за која се издава дозволата

1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1 (а)	Основни активности	
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
6. Други дејности: 6.6. Инсталации за интезивно живинарство со повеќе од : а) 40 000 места за живина	Фарма за одгледување на кокошки несилки, за производство на конзумни јајца	67 500 (околу 54 000 несилки + 13 500 пилиња)

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот.

Табела 1.1.2	
Документ	Координати на локацијата
Мапа на живинарска фарма Екофарм Шишево	N: 41.96898 E: 2131058



Слика 1. Мапа на локацијата

- 1.1.3 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола. Сите програми кои треба да се изготват според условите на оваа Дозвола стаануваат дел од дозволата.
- 1.1.4 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животната средина (Службен Весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18, 99/18 и 89/22) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.

## 2 Работа на инсталацијата

### 2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Организациона структура на управувањето	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

2.1.2 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата, ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба.

2.1.3 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од дозволата.

2.1.4 Копија од оваа дозвола и оние делови од барањето на кои се однесува дозволата ќе бидат достапни во секое време, за целиот персонал вклучен во изведување на работата што е предмет на барањата од дозволата.

2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите од дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршувањето на нивните обврски.

2.1.6 Инсталацијата ќе има соодветно квалификувано и искусено одговорно лице за животна средина

2.1.7 Операторот ќе му ги достави на Надлежниот орган, Програма за управување со животна средина (ПУЖС) и Распоредот на целите и задачите за заштита на животната средина со комплетен преглед на сите операции, процеси, опции и можности за енергетска ефикасност и намалување на отпад, изготвени во рамките на Стандардот за животна средина на секои 12 месеци како дел од Годишниот Извештај за Животна Средина (ГИЖС).



- 2.1.7.1 Како дел од ГИЖС, операторот ќе подготви и ќе достави до Надлежниот орган Извештај за програмата, вклучувајќи ги успехите во постигнувањето на договорените цели. Таквите извештаи ќе се чуваат во рамките на инсталацијата за период не помал од 7(седум) години и ќе се достапни за инспекција од овластените лица на Надлежниот орган.
- 2.1.8 Документација
- 2.1.9.1 Операторот ќе воспостави и одржува систем за документација на управувањето со животната средина, кој ќе биде достапен за увид на Надлежниот орган.
- 2.1.9 Корективни мерки
- 2.1.10.1 Операторот ќе воспостави процедури според кои ќе се преземат корективни мерки доколку специфицираните барања од Дозволата не се исполнети. Во процедурите треба да се дефинираат одговорноста и овластувањето за иницирање на понатамошна истрага и корективни активности во случај на пријавени.
- 2.1.10 Подигање на свеста и обука
- 2.1.10.1 Операторот ќе воспостави и одржува процедури за идентификување на потребите за обука и за обезбедување на соодветна обука на целиот персонал чија работа може да има значително влијание врз животната средина. Операторот е должен да ги чува записите од обуките.
- 2.1.11 Програма за одржување
- 2.1.11.1 Сите постројки, опремата и техничките делови кои се во функција на инсталацијата треба да се одржуваат во добра работна состојба.
- 2.1.11.2 Операторот ќе воспостави и одржува програма за одржување на целата инсталација и соодветната придружна опрема која може да има влијание врз животната средина, базирана на упатствата издадени од страна на производителот/добавувачот или изведувачот на таа опрема. Како додаток кон програмата треба да се обезбеди и соодветно чување на записите и контролните тестирања.
- 2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)**
- 2.2.1
- Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Потрошувачка на вода	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Потрошувачка на енергија	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Потрошувачка на енегенс	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Детали за суровини, меѓупроизводи, производи	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

- 2.2.2 Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување. Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.
- 2.2.3 Секоја промена на суровина наведена во барањето, која се употребува во активноста на операторот и технолошкиот процес, може да се применува со претходна согласност на Надлежниот орган во писмена форма.
- 2.2.5 Операторот на секои 12 (дванаесет) месеци ќе врши ревизија на количеството на употребена вода во инсталацијата со цел да ги идентификува начините за поефикасно користење на истата. Заклучоците од оваа ревизија ќе бидат вклучени во извештајот дефиниран во Додаток 2 (Распоред на целите и задачите за животната средина).
- 2.2.4 Операторот ќе направи проценка на ефикасноста на употребените суровини во сите процеси, со особено внимание на намалување на создавањето отпад, како на пример создавањето на екскрет, вода од перење на објектите, угинати птици и отпад од пакување кои може да предизвикаат негативни влијанија врз животната средина. Целокупната храна која се употребува во секторот за интензивно живинарство треба да биде во согласност со стандардите пропишани во домашната легислатива. Проценката треба да се базира на најдобрите меѓународни искуства за овој вид на активност. Онаму каде што се идентификувани можни подобрувања, истите треба да се вклучат во Распоредот на целите и задачите за животната средина.

## 2.3 Техники на работа

- 2.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

- 2.3.2 Постапката со умрената живина е во согласност со Законот за нус производи од животни, и се спроведуваат начелата на Добрата фармерска и Добрата хигиенска практика;

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Технички опис на објектите	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Живинарници	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Објект за одгледување на еднодневни пилиња	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Административна и магацинска зграда	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Сортирница	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Млин и силоси	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Шахта за водоводна инсталација	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Машински инсталации ( вентилација, греење и климатизација)	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Технологија на работа	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје II УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Опис на управување со цврст и течен отпад	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

## 2.4 Заштита на подземните води

- 2.4.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.
- 2.4.2 Суровините, меѓупродуктите и производите ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истурање и истекување. Матријалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.
- 2.4.3 Сите резервоари, контејнери и буриња ќе бидат јасно означени за да се знае точно нивната содржина;
- 2.4.4 Товарењето и истоварувањето на материјалите ќе се извршува на места наменети за тоа, заштитени од истекување и истурање.

- 2.4.5 Операторот во складиштето ќе има соодветен капацитет на опрема и/или соодветни абсорпциски материјали за да го задржат и апсорбираат било кое протекување во инсталацијата. Откако еднаш ќе се употреби апсорпцискиот материал, истиот ќе се складира на соодветно место.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ракување со суровини, мекупроизводи и производи	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Опис на управување со цврст и течен отпад во инсталацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Отпад од живина	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Оценка на емисиите врз почвата и подземните води	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Мерки за заштита на водата и почвата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VIII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

## 2.5 Ракување и складирање на отпадот

- 2.5.1 Операторот, соогласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, 2.5.2 или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.
- 2.5.2 Отпадот ќе се складира на место посебно определено за тоа, соодветно заштитено против прелевање и истекување на течностите. Отпадот јасно ќе се означи и соодветно ќе се оддели.
- 2.5.3 Операторот ќе обезбеди отпадот (кој може да се пакува), пред да се пренесе на друго лице, да биде спакуван и означен согласно Националните, Европските и било кои други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување.
- 2.5.4 Отпадот треба јасно да се означи, соодветно да се оддели и складира во определени места, соодветно заштитени од прелевање и истекување.
- 2.5.5 На Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од една категорија со опасен отпад од друга категорија или со било каков друг неопасен отпад
- 2.5.6 Операторот е должен да го предава создадениот отпад на овластен субјект/и за превземање на различни видови отпад со кои ќе склучи договор/и за превземање.

2.5.8 Екскретот привремено складиран во бункерот пред расфрлањето, треба да биде подалеку од границите на водотеци или други осетливи рецептори, така што било какво поплавување нема да предизвика нарушување на соседството.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Оценка на емисиите врз почвата и подземните води	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Мерки за заштита на водата и почвата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

Табела 2.5.2 : Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Животински измет (измет и урина од кокошки)	Водонепропусен бункер	Привремено складирање	Од бункер со трактори или камиони се расфрла на земјоделски површини
Отпадна вода од перење и одржување	Водонепропусен бункер	Привремено складирање	Со цистерна се расфрла на земјоделски површини
Трупови од умрените (угинати) животни	Соодветна локација	Се третира со варно млеко	Се закопуваат на одредена локација
Комунален отпад	Посебни контејнери	Се собираат на обележан простор, заградено местото, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземач со кој е склучен Договор
Хартија и картон	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, заградено местото, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземач со кој е склучен Договор
Пластика	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, заградено местото, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземач со кој е склучен Договор
Старо железо	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор,	Привремено до превземање од превземач со кој е склучен Договор
Акумулатори	Се складира во складишен простор	Се собираат на обележан простор, заградено местото, обележано и заштитено	Привремено до превземање од превземач со кој е склучен Договор

## 2.6 Преработка и одлагање на отпад

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

- 2.6.2 Отстранувањето или рециклирањето на отпадот на самата локација ќе се одвива само во согласност со условите од оваа Дозвола и во согласност со соодветната национална и европска легислатива и протоколи.
- 2.6.3 Начинот на постапување со изумрената живина ќе биде во согласност со Законот за нуспроизводи од животинско потекло (Сл. Весник на РМ бр.113/07), како и начелата на Добра Фармерска и Добра Хигиенска Практика .
- 2.6.4 Складирањето на создадениот екскрет ќе биде во согласност со НДТ од областа на интензивно одгледување на живина.
- 2.6.5 Се задолжува операторот за отпадот наведен во табелата 2.5.2 да склучува редово договори со лиценцирани превземачи во зависност од видот на отпад. Истите треба да бидат активни во секое време и да бидат на располагање за увид од страна на надлежените органи.
- 2.6.6 Отпадот кој се испраќа надвор од фабриката за одлагање или повторна употреба ќе се транспортира само од овластени лица. Отпадот ќе се транспортира од местото на активност до местото за одлагање или повторна употреба само на начин кој нема да влијае врз животната средина и во согласност со соодветните национални и Европски законски регулативи и протоколи.
- 2.6.7 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпадот на локацијата ќе се води целосна евиденција, која ќе биде достапна за инспектирање од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да ги содржи како минимум следните детали:
- Имињата на преземачот и транспортерите на отпадот;
  - Имињата на лицата кои се одговорни за крајно одлагање/рециклирање на отпадот;
  - Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата;

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Оценка на емисиите врз почвата и подземните води	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

## 2.7 Енергетска ефикасност

- 2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе употребува енергија како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Потрошувачка на енергија	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Потрошувачка на енергенс	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

- 2.7.2 Операторот треба да има план за управување со енергијата и мерки за зголемена Енергетска ефикасност, кој ќе биде дополнуван годишно.

## 2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија

- 2.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .
- 2.8.2 Планот за спречување на настанување на несакани дејствија треба да биде подржан со соодветни процедури за постапување и одговорност.
- 2.8.3 Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да:
- Го изолира изворот на било какви емисии;
  - Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегла од тоа;



- Го процени загадувањето на околината, ако го има предизвикано од инцидентот;
- Да ги идентификува и да ги спроведе мерките за минимизирање на емисиите/нефункционирање и ефектите кои следуваат;
- Забележи датумот и местото на несреќата;
- Го извести Надлежниот орган и другите заинтересирани страни

- 2.8.4 Во рок од 1(еден) месец од несреќата Операторот треба да достави предлог до Надлежниот орган или друг начин договорен со Надлежниот орган. Предлогот има за цел да:
- Идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата;

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Заштита од пожар	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Заштита од поплави	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Природни непогоди	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Заштита од излевање	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Заштита од механички или електричен дефект	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Недоследност во водоснабдувањето	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Смртност на живината	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
План за инциденти	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

## 2.9 Бучава и вибрации

- 2.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.
- 2.9.2 Операторот треба да изврши годишен преглед на бучавата на локацијата. Методите за испитувањето на бучавата треба да бидат во согласност со законот за Бучава .

2.9.3 Резултатите од мерењата ќе бидат ставени на располагање за инспекција на лицата овластени од страна на Надлежниот орган во било кое разумно време а краток извештај од овие записи ќе се вклучи во ГИЖС.

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Бучава	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VI УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Оценка на емисиите на бучава	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Заштита од бучава	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VIII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Вибрации	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VI УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

## 2.10 Мониторинг

2.10.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.10.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.10.1 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Идентификување на аспекти на мониторингот	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IX УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Мониторинг на емисии во атмосферата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IX УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Мониторинг на бучава	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IX УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

2.10.2 Операторот ќе го обезбеди следното:

- а) безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот ; и
- б) безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

- 2.10.3 Фреквенцијата, методите и обемот на мониторингот, земањето примероци и анализата може да се изменат во согласност со Надлежниот орган, по претходна евалуација на резултатите од извршените мерења.
- 2.10.4 Земањето примероци и анализата на сите загадувачи како и референтните методи за калибрирање на автоматизираните мерни системи ќе се вршат во согласност со CEN стандардите. Доколку овие стандарди не се достапни, ќе се користат ISO, национални или меѓународни стандарди кои ќе обезбедат собирање на податоци од еквивалентен научен квалитет.
- 2.10.5 Со опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се одржува како што е потребно, со цел прецизен мониторингот на емисиите и испуштањата и задоволување на стандардите.

## 2.11 Престанок со работа

- 2.11.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено..
- 2.11.2 Обврска за враќање на животната средина во задоволителна состојба, по престанок на работа на инсталацијата, од страна на операторот, ќе се врши согласно Законот за животна средина, член 120.
- 2.11.3 План за престанок со работа и управување со остатоци: Планот ќе се ревидира годишно и предложените измени ќе се достават до Надлежниот орган како дел од ГИЖС.
- 2.11.4 Како дел од ГИЖС, Операторот треба да обезбеди годишен извештај за преземените или предвидените мерки во врска со спречување на штети по животната средина и да предвиди финансиски средства потребни за ремедијација која ќе следи по конечниот престанок со работа на инсталацијата, како и по инцидентите.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Престанок со работа	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XIII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021
Реставрација на локацијата	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје XIII УП1-11/3-1868/2021	13.12.2021

## 2.12 Инсталации со повеќе оператори

2.12.1 Со инсталацијата за која се издава дозволата управува само еден оператор

или

Оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.

## 3 Документација

3.1.1 Документацијата ( “Специфицирана Документација” ) ќе содржи податоци за:

- а** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- б** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:

**ц** Специфицираната документација;

**д** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

**е** да бидат читливи;

**ф** да бидат направени што е можно побрзо;

**г** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за

- Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- Најдобра проценка на создадената количина отпад;
- Трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- Најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.
- Тонажа и МКО код за увезените отпадни материјали и/или испратени надвор од локацијата за отстранување/ рециклирање;
- Имињата на пренесувачите на отпадот и нивните детали од Дозволата за собирање на отпад, ако е потребно ( вклучувајќи го Надлежниот орган кој ја издал и регистарскиот број на возилото);

- Детали за крајната дестинација на отстранување/рециклирање на отпадот и нејзината погодност да ја прифати пратката отпад, да ја вклучи својата Дозвола/детали од Дозволата и органот кој ја издал, ако е потребно;
- Писмена потврда за прифаќањето и отстранувањето/преработката на опасен отпад испратен надвор од локацијата;
- Детали од сите отпади кои се испратени во странство за преработка и класифицирани како Зелени во согласност со ЕУ регулативите за прекуграничен транспорт на отпад (регулатива на Советот ЕЕС 259/1993, соодветно дополнета). Образложението за класификацијата ќе биде дел од документацијата;
- Детали за сите одбиени пратки;
- Детали за секое одобрено мешање на отпад;
- Тонажите и МКО кодот за отпадните материјали кои се рециклирани/одложени на локацијата;
- Резултатите за сите анализи побарани со оваа Дозвола.

3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.

## 4 Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2 Извештаите ќе се поднесат како што е резимирано во Додаток 2, или на друг начин како што е наведено во Дозволата.
- 4.1.3 Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на назначено овластено лице од инсталацијата.
- 4.1.4 Операторот ќе поднесе до Надлежниот орган, најдоцна до 31-ви Март секоја година, ГИЖС кој ја покрива претходната календарска година. Овој извештај, кој треба да биде доставен до Надлежниот орган, треба да ги вклучи како минимум, информациите специфицирани во следната Табела: Содржина на Годишниот Извештај за Животна Средина од оваа Дозвола треба да се подготви со било кои релевантни упатства кои се издадени од страна на Надлежниот Орган.
- 4.1.5 Операторот ќе подготви и одржува РИПЗМ за локацијата. Супстанцииите кои треба да се вклучат во РИПЗМ треба да бидат доставени до Надлежниот орган секоја година по референтната листа која што ќе биде специфицирана во упатството за ГИЖС од Надлежниот орган. РИПЗМ треба да се подготви во согласност со било кои релевантни упатства кои се издадени од страна на Надлежниот Орган и треба да се поднесат како дел од ГИЖС.

### Годишен извештај за животна средина Содржина

Емисии од инсталацијата. (поднесување на РИПЗМ + согласност со ГВЕ)  
Евиденција за управување со отпад  
Преглед за потрошувачка на сировини.  
Резиме на забелешки (жалби/поплаки).  
Распоред на цели и задачи за животната околина.  
Програма за управување со животната средина - извештај од претходната година.  
Програма за управување со животната средина - предлог за тековната година.  
Регистар на загадувачки емисии - извештај од претходната година.  
Регистар на загадувачки емисии - предлог за тековната година.  
Резиме на извештајот за мониторинг на бучава.  
Резиме на мониторингот на животната средина.  
Резиме на пријавени инциденти.  
Резиме од извештај за ефикасност на енергијата.  
Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на сировини во процесот и редукација на генерираниот отпад.  
Извештај за прогресот кој е направен и развиените предлози за да се минимизира побарувачката на вода и волуменот на испуштање на отпадана вода.  
Сите други предмети специфицирани од страна на Надлежниот орган

## 5 Известувања

- 5.1.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:
- а кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
  - б кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
  - ц кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
  - д било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.
- 5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.
- 5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве
- а перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
  - б престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
  - ц повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).
- 5.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:
- i** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
  - ii** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
  - iii** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;



## 6 Емисии

### 6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точките на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од изворите наведени во таа Табела (определени во Барањето за добивање А-Дозвола за усогласување со оперативен план).

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Вентилационен отвор од хала 1 и хала 2 за одгледување на кокошки несилки	41,968871 21,309652
A2	Вентилационен отвор на хала 3 за одгледување на кокошки несилки	41,968871 21,309652
A3	Вентилационен отвор на хала 4 за одгледување на кокошки несилки	41,968871 21,309652
АП	Вентилационен отвор на хала за одгледување на еднодневни пилиња	41,968871 21,309652

6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.1.3 Временските периоди од 6.1.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 9 од оваа дозвола.

6.1.4 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табелата 6.1.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во таа Табела

6.1.5 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,

6.1.6 Граничните вредности на емисиите во атмосферата во оваа Дозвола треба да се интерпретираат на следниов начин:

- Ниту една 24-часовна средна вредност не смее да ја надмине граничната вредност за емисија
- Методологијата која се применува е во склад со соодветниот Правилник за ГВЕ.

Табела 6.1.2.1 : Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Ознака на точка на емисија : Вентилационен отвор на хала за одгледување на кокошки несилки А1		Фреквенција на мониторинг
Проток:			
		Концентрација ГВЕ	
Вкупна прашина	mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	Двапати годишно
Амонјак NH <sub>3</sub>	Ppm v/v	50 Ppm v/v	Двапати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Двапати годишно

Табела 6.1.2.1 : Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Ознака на точка на емисија : Вентилационен отвор на хала за одгледување на кокошки несилки А2		Фреквенција на мониторинг
Проток:			
		Концентрација ГВЕ	
Вкупна прашина	mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	Двапати годишно
Амонјак NH <sub>3</sub>	Ppm v/v	50 Ppm v/v	Двапати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Двапати годишно

Табела 6.1.2.1 : Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Ознака на точка на емисија : Вентилационен отвор на хала за одгледување на кокошки несилки А3		Фреквенција на мониторинг
Проток:			
		Концентрација ГВЕ	
Вкупна прашина	mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	Двапати годишно
Амонјак NH <sub>3</sub>	Ppm v/v	50 Ppm v/v	Двапати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Двапати годишно

Табела 6.1.2.1 : Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Вентилационен отвор на хала за одгледување на еднодневни пилиња		Фреквенција на мониторинг
Проток:			
		Концентрација ГВЕ	
Вкупна прашина	mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	Двапати годишно
Амонјак NH <sub>3</sub>	Ppm v/v	50 Ppm v/v	Двапати годишно
Чад (ринглеманов тест)		1	Двапати годишно

## АМБИЕНТАЛЕН ВОЗДУХ

Операторот е должен да ја применува постојната регулатива поврзана за граничните вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во Амбиенталниот воздух.

## 6.2 Емисии во почва

- 6.2.1 Операторот ќе го извести Надлежниот орган за секоја промена во работењето која може да има влијание и емисии во почвата
- 6.2.2 Не се дозволува влијание на почвата од привременото складирање на отпаден материјал, до и за време на неговото превземање од овластено лице.
- 6.2.3 Операторот треба да обезбеди активностите од своето работење да бидат спроведувани на начин кој ќе обезбеди да не постои можност за директно влијание на почвата, како и за надворешно влијание кое создава индиректни емисии во почвата.
- 6.2.4 Патната мрежа која е во рамките на инсталацијата ќе се одржува така да нема остатоци од прашина предизвикани од возилата кои влегуваат или излегуваат од инсталацијата. Таквата прашина или други исталожени материјали ќе бидат отстранети без одложување.
- 6.2.5 Не се дозволува складирање на отпад во рамките на инсталацијата во период подолг од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување, или во период подолг од 3(три) години доколку отпадот е наменет за третман и преработка, освен ако тоа е дозволено со оваа дозвола.

## 6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

- 6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија	Извор	Количество
Нема		

- 6.3.2 Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.3.3 Временските периоди од 6.3.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 9 од оваа дозвола.
- 6.3.4 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2, на точките на емисија и со фреквенции наведени во таа Табела.

Табела 6.3.2 : Граници на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија : ASW2		
Параметар	ГВЕ (mg/l)	Фреквенција на мониторинг

- 6.3.5 Емисиите во вода на другите параметри кои не се наведени во Табела 6.3.2 не смее да бидат поголеми од оние кои веќе ги има во водата на реципиентот.
- 6.3.6 Создадената отпадна вода од миењето на објектите треба да се собира и складира на начин и место прифатливо за животната средина и истата треба да се расфрла одделно од екскретот. Обемот на расфрлање не треба да надминува 25 mm/hr во чувствителни области и 50mm/hr во останати случаи.

## 6.4 Емисии во канализација

Нема емисии во канализација

- 6.4.1 Емисиите во канализација од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.4.1 ќе потекнуваат сам од изворот(ите) наведени во таа Табела.

Табела 6.4.1 Точка на емисија во канализација ( нема )		
Ознака на точката на емисија	Извор	Канализација

Забелешка: Нема емисии во канализација од активности на предметната инсталација. Испуштање на санитарна отпадна вода е во интерна канализација, а од таму во септичка јама со доволен капацитет за празнење на подолг временски рок.

- 6.4.2 Границите на емисиите во канализација за параметарот(рите) и точките на емисија поставени во Табела 6.4.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.
- 6.4.3 Временските периоди од 6.4.2 соодветствуваат на оние од прифатената програма за подобрување од поглавјето 9 од оваа дозвола.

Табела 6.4.2 Граници на емисии во канализација ( нема )					
Параметар	Точка на емисија 1		Точка на емисија 2		Фреквенција на мониторинг
	До (датум)	Од (датум)	До (датум)	Од (датум)	

Операторот ќе врши мониторинг на параметрите неведени во табела 6.4.3 а и 6.4.3б, на точките на емисија и не поретко од наведеното во таа Табела.

Табела 6.4.3а Барања за мониторинг на канализација ( се до и вклучувајќи _____ )		
Параметар	Точка на емисија	Точка на емисија
	{Наведи ја фреквенцијата и начинот}	-
	{Наведи ја фреквенцијата и начинот}	-
	{Наведи ја фреквенцијата и начинот}	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

Табела 6.4.3б Мониторинг на канализација (од _____ )		
Параметар	Точка на емисија	Точка на емисија
		-
		-

- 6.4.4 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција препишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.4.2, освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.
- 6.4.5 Нема да има испуштања на било какви супстанции кои може да предизвикаат штета на канализацијата или да имаат влијание на нејзиното одржување.

## 6.5 Емисии на топлина

- 6.5.1 Од инсталацијата за која се издава оваа Дозвола нема да има емисии на топлина кои значително ќе влијаат врз животната средина.

## 6.6 Емисии на бучава и вибрации

- 6.6.1 Емисиите на бучава од локацијата треба да се во согласност со стандардите пропишани со националното законодавство (Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните).
- 6.6.2 Операторот ќе врши преглед на бучавата на локацијата на годишно ниво. Програмата за преглед на бучавата треба да се превземе во согласност со најдобрата пракса на ЕУ.
- 6.6.3 Бучавата од инсталацијата не треба да доведува до зголемување на нивото на звучниот притисок ( $L_{eq,T}$ ) мерено на локации кои се осетливи на бучава во инсталацијата, кои ги надминуваат граничните вредност/и дадени во Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава.
- 6.6.4 Изборот на мерните места, бројот на мерни места и начинот на мерење треба да биде во согласност со постојната регулатива.

Табела: 6.5.1 Гранични вредности на емисии на Бучава	
d B (A)	
Преку ден	Преку ноќ
60 - 70	60 - 70

## 7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

7.1. Од инсталацијата за која се издава оваа дозвола нема да има испуштања на отпадната вода од активноста во пречистителна станица.



## 8 Услови надвор од локацијата

- 8.1. Операторот е должен во случај на нарушување на амбиенталниот воздух во околината со непосредно влијание од неговата активност и покрај задоволувањето на поставените гранични вредности на емисија, како резултат на отстапување од вобичаените атмосферски движења, да превземе соодветни мерки во процесот на производство, а со цел на намалување на создаденото загадување.
- 8.2. Операторот се задолжува во духот на добар стопанственик да има непосредни контакти со месното население и установите во зоната навлијание на нивните активности, со презентирање на резултати од мерења и активности кои се превземаат за создавање и одржување на прифатливи услови на живеење.
- 8.3. Расфрлањето на животинскиот отпад треба да се извршува според однапред изготвен план, при што временското растојание помеѓу две расфрлања на иста површина да е поредок од 2 години. Количината на расфрлен животински измет во текот на овој интервал нема да надмине 30 t/ha или количина на азот во текот на една година нема да биде поголем од 25 kg по хектар.

## 9. Програма за подобрување

- 9.1 Операторот ќе треба да ја спроведе Програма за подобрување, предложена од негова страна со мерки кои се однесуваат на заштита на животната средина. Програмата за подобрување, предложена од Операторот, ги опфаќа следните активности:

Табела 9.1.1 : Програма за подобрување		
Ознака	Мерка	Датум на завршување
Активност бр.1	<b>Едукација и тренинг обука на сите вработени</b> Активноста пред се има за цел спроведување на обука, а со тоа и одговорност на вработените за водење грижа на животната средина. Едукацијата на персоналот се планира да се врши по однапред утврдена Програма за обуки и тренинг. Вредност на инвестицијата 500 евра	Континуирано
Активност бр.2	<b>Проект за заштита од пожар за целата инсталација</b> Проектот за заштита од пожари е една од мерките за подобрување, кои операторот ги предлага при поднесување на барањето. Со овој проект би се обезбедиле процедури за спречување на појава на пожари како и мерки кои би се превземале во случај на појава на пожар. Вредност на инвестицијата 500 евра	2022
Активност бр.3	<b>Хортикултурно уредување на просторот</b> На инсталацијата во континуитет се врши обновување на садниците и дополнително збогатување на истите.Интенција на менаџментот е да се продолжи со уредување на просторот со што визуелно ќе се подобри изгледот на инсталацијата и дополнително поволно ќе се влијае врз животната средина. Вредност на инвестицијата 500 евра	Континуирано

- 9.2 Операторот со реализацијата на предвидените активности од програмата за подобрување - Табела 9.1.1 гарантира дека стопанисувањето со инсталацијата нема да има негативно влијание на животната средина
- 9.3 Со издавањето на оваа дозвола Операторот не се ослободува од обврската за примена на НДТ и законската регулатива, кои ќе станат активни во периодот на реализација на програмата за подобрување-Табела 9.1.1
- 9.4 Документацијата која е основа за реализација на активностите од програмата за подобрување, операторот ќе ја стави на увид на Надлежниот орган за издавање на оваа дозвола, по негово барање.

## 10 Договор за промени во пишана форма

- 10.1 Кога својството “или како што е друго договорено на писмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
- 10.1.1 Операторот ќе ја даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
- 10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.
- 10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.
- 10.3 Сите позначајни промени во инсталацијата или работи поврзани со неа, а кои се од типот:
- а) Материјална промена или зголемување на :
- природата или количината на било која емисија;
  - системите за намалување / третман или преработка;
  - опсегот на процесите што се изведуваат;
  - горивата, суровините, меѓу продуктите, продуктите или создадениот отпад, или
- б) Било какви промени на :
- инфраструктурата на управување со локацијата или контрола со несакано еколошко влијание;
  - набавувачите
  - кои би имале влијание врз животната средина;
- ќе се изведат или ќе се започнат со претходно известување за тоа, и со договор со Надлежен орган.

## Додаток 1

### Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

#### *Дел А*

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
  - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
  - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
  - Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

#### *Дел Б*

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- Име  Пошта.....
- Потпис  Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

## Додаток 2

### Извештаи за податоците од мониторингот

Извештај	Фреквенција на извештајот Белешка <sup>1</sup>	Датум на поднесување на извештајот
Годишен Извештај за Животна Средина (АЕР)	Годишно	до 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5(пет) дена од инцидентот.
Мониторинг на воздухот	годишно	10(Десет) дена од истекот на полугодието за кое е поднесен извештај
Распоред на цели и задачи	На секои 5(пет) години, со годишно ревидирање	3(три) месеци претходно, пред започнувањето на развојот
Ревизија на употребата на вода	Годишно	до 31-ви март секоја година
Ревизија за енергетската ефикасност	Еднаш	до 31-ви март секоја година
Преглед на бучавата	Годишно	до 31-ви март секоја година